



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 28 ноември 1969  
Скопје  
Број 41                      Год. XXV

Претплатата за 1969 година изнесува 60 динари. Овој број чини 1,60 дин. Жиро сметка бр. 401-1-16

326.

Врз основа на член 7 и 9 од Законот за задолжително учество на граѓаните во отстранувањето на општа опасност („Службен весник на СРМ“, бр. 14/56 и „Службен весник на СРМ“ бр. 16/65), Извршниот совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ОБРАЗУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ШТАБ ЗА ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ И ДРУГИ ОПШТООПАСНИ НАСТАНИ

1. Се образува Републички штаб за заштита од елементарни непогоди и други општоопасни настани (Штаб).

2. Штабот, во согласност со Законот за задолжителното учество на граѓаните во отстранувањето на општа опасност, во случај на елементарни непогоди или други општоопасни настани раководи со отстранувањето на опасностите.

3. Штабот ја организира, координира и ја усогласува работата на органите, работните и другите организации во случај на елементарни непогоди или други општоопасни настани и за таа цел издава наредби за преземање дејства за неопходно отстранување на непосредни опасности, како и им издава инструкции на органите, работните и другите организации што учествуваат во отстранувањето на опасностите.

4. Штабот го сочинуваат: командант, заменик на командантот, началник и членови што ги именува Извршниот совет.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по нејзиното објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-3162/1

18 ноември 1969 година

Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

327.

Врз основа на член 19 од Законот за организацијата и работењето на Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/67), Извршниот совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ОБРАЗУВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ОПШТЕСТВЕНОТО ДОГОВАРАЊЕ

I

Се образува Комисија за прашања на општественото договарање помеѓу асоцијациите на работните организации, Сојузот на синдикатите и извршните органи на општествено-политичките заедници (Комисија).

II

Задача на Комисијата е да ги следи и проучува прашањата од областа на здобивањето и распределбата на доходот и личните доходи и да му дава на Извршниот совет иницијатива за поднесување барања за договарање пред надлежниот собор на Собранието на СРМ, како и предлози и мислења по одделни мерки за општествено насочување на распределбата на доходот и личните доходи.

III

Комисијата ја сочинуваат претседател, потпретседател и членови што ги именува Извршниот совет како претставители на следните органи и организации:

1. Извршен совет,
2. Републички совет на Синдикатите на Македонија,
3. Стопанска комора на Македонија,
4. Републичка заедница за здравствените работници,
5. Републичка заедница за финансирање на образованието и воспитувањето,
6. Републички секретаријат за труд,
7. Републички секретаријат за финансии.

IV

Административните работи на Комисијата ги врши Републичкиот секретаријат за труд.

V

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2938/2

3 ноември 1969 година

Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

328.

Врз основа на член 96 точка 1 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/64) и член 58 од Законот за финансирањето на општествено-политичките заедници на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 9/65), Извршниот совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1969 ГОДИНА

1. Од средствата на Резервниот фонд на Социјалистичка Република Македонија, се доделуваат средства на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина во износ од

**500.000 (петстотини илјади динари)**

на име помош за ублажување последиците на пострадааното население од земјотресот во Босна и Херцеговина.

2. Средствата од претходната точка се доделуваат без обврска на враќање.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-3009/1

3 ноември 1969 година

Скопје

Потпретседател  
на Извршниот совет,  
**Мориц Романо**, с. р.

329.

Врз основа на член 35 став 2 и 3 од Законот за финансирање на општествено-политичките заедници во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 9/65) и член 3 од Законот за Републичкиот буџет за 1969 год. („Службен весник на СРМ“ бр. 42/68), Извршниот совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗМЕНА НА НАМЕНАТА НА ОДДЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ПО РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1969 ГОДИНА

Во Разделот 37 — Средства за назначување на нови работници во позиција 233 — распоредна група

па или подгрупа 07-2-1 за други работници, се врши пренесување на 540.000 динари од позиција 232 — распоредна група или подгрупа 07-2-1 за приправници, со што позицијата 233 ќе изнесува 1.080.060 динари.

II

Во Разделот 39 — Нераспоредени приходи, се пренесуваат средствата распоредени за посебни намени, што не ќе бидат потрошени и тоа:

Број на позицијата	Распоредна група или подгрупа	ОСНОВНА И ПОБЛИСКА НАМЕНА	Износ	
			Позиција	Основна намена
28	07—2—2	РАЗДЕЛ 2 — СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИИ Трошоци за гостување на Македонски деца од Источно-европските земји	10.000	
30	07—2—2	Престој на видни сонародници во СРМ	10.000	20.000
СЕ РАЗДЕЛ 2:				20.000
63	04—2—2	РАЗДЕЛ 8 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА Трошоци за транспорт на храна од меѓународната помош	300.000	
65	04—2—2	Материјално обезбедување на необезбедени учесници во НОВ	1.500.000	1.000.000
СЕ РАЗДЕЛ 8:				1.800.000
119	02—2—2	РАЗДЕЛ 22 — РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА Издавачка дејност	5.000	
120	02—2—2	Стручни советувања и семинари	10.000	15.000
СЕ РАЗДЕЛ 22:				15.000
163	04—2—2	РАЗДЕЛ 33 — КАЗНЕНО ПОПРАВТЕЛЕН ДОМ — ИДРИЗОВО За посебни намени	150.000	150.000
СЕ РАЗДЕЛ 33:				150.000
236	17—2	РАЗДЕЛ 38 — ОБВРСКИ ПО БУЏЕТОТ ОД ПОРАНЕШНИ ГОДИНИ Средства распоредени во определен износ	120.000	120.000
СЕ РАЗДЕЛ 38:				120.000

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2934/1  
3 ноември 1969 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

330.

Врз основа на член 24 од Законот за правосудниот испит („Службен весник на СРМ“ бр. 21/68), републичкиот секретар за правосудство донесува

#### П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕТО НА П РА В О С У Д Н И О Т И С П И Т

Член 1

Полагањето на правосудниот испит се врши по одредбите на Основниот закон за правосудниот испит („Службен лист на СФРЈ“ бр. 15/67), на Законот за правосудниот испит („Службен весник на СРМ“ бр. 21/68) и на овој правилник.

Со овој правилник се определуваат испитните сесии за полагањето на правосудниот испит, и поблиску се уредува начинот на пријавувањето и полагањето на испитот, и се пропишува образецот на уверението за положениот испит.

Член 2

Правосудниот испит се полага во испитните сесии: февруари, април, јуни, октомври и декември.

Испитната сесија почнува во почетокот на месецот.

Член 3

Пријавата за полагањето на правосудниот испит, со докази за завршен правен факултет и за поминато определено време на практика предвидено во член 2 од Основниот закон за правосудниот испит, се предава во Републичкиот секретаријат за правосудство (во натамошниот текст: Секретаријат).

Пријавата содржи и податок за тоа дали испитот се полага за првпат, вторпат и тн.

Член 4

Врз основа на пријавите на кандидатите што ги исполнуваат условите за полагање на правосудниот испит, претседателот на Испитната комисија за полагање на правосуден испит (во натамошниот текст: Комисија) го утврдува распоредот за времето на полагањето на испитот.

Член 5

Во случај трошоците за полагање на правосудниот испит да паѓаат на товар на кандидатот, покрај соопштението за местото и времето на полагањето на правосудниот испит, кандидатот ќе биде повикан од страна на Секретаријатот, во рок од

пет дена да го уплати потребниот износ на соодветната текушта сметка и за тоа да достави докази до Секретаријатот.

#### Член 6

Писмените задачи Комисијата ги определува на предлог на членот на Комисијата кој испитува по предметот по кој се работи и писмена задача.

При определување на задачите може да се определи одделна задача за секој кандидат или за група кандидати кои во иста сесија го полагаат испитот.

#### Член 7

Писмениот дел од испитот се полага два дена еднопосредно.

Првиот ден се работи писмената задача по кривично право, а другиот ден писмената задача по граѓанско право.

#### Член 8

Сите кандидати за определена испитна сесија писмените задачи ги работат истовремено во иста просторија.

За време на полагањето на писмениот дел од испитот, во просторијата е присутен претседателот односно членот на Комисијата определен од претседателот и записничарот, а други лица, кои не се членови на Комисијата, не можат да бидат присутни.

#### Член 9

Пред почетокот на писмениот дел од испитот, членот на Комисијата ќе утврди кој од кандидатите дошол, а потоа ќе им обрне внимание на тоа дека при изработувањето на писмената задача можат да се служат само со законски текстови без коментар, дека не смеат меѓусебно да разговараат и да се договараат, дека просторијата не можат да ја напуштаат, освен во случаи на итна потреба но со претходна дозвола на членот на Комисијата, и дека не смеат да контактираат со надворешни лица. Исто така ќе им обрне внимание и на останатите одредби од овој правилник кои се однесуваат на полагањето на писмениот дел од испитот.

Потоа, членот на Комисијата ќе им ги предаде на кандидатите писмените задачи.

Писмените задачи се ставаат во запечатени коверти, и секој кандидат односно по еден кандидат од група кандидати извлекува по еден коверт.

#### Член 10

Изработената задача кандидатот ја потпишува и ја предава на присутниот член на Комисијата, кој времето на предавањето го забележува на самата задача. По предавањето на задачата, кандидатот е должен да ја напушти просторијата во која се полага испитот.

Ако кандидатот не ја заврши во определеното време задачата ќе ја предаде недовршена.

#### Член 11

По завршениот писмен дел, кандидатот го полага усниот дел на испитот.

Претседателот на Комисијата определува по кој редослед кандидатите го полагаат усниот дел на испитот.

#### Член 12

Усниот дел на испитот се полага на тој начин што кандидатот извлекува прашања кои однапред ги подготвил членот на Комисијата кој испитува по односниот предмет. Извлечените прашања кандидатот не може да ги замени.

Бројот на писмените прашања по одделен предмет однапред ги утврдува Комисијата.

По извлекувањето на прашањата, кандидатот има право да размислува и да концептира одговор до 30 минути.

#### Член 13

Од кандидатот, во текст на усниот дел на испитот, може да се бара да го изложи сѐ што стано-виште во писмената задача односно да ги образложи и објасни поодделни свои решенија во задачата.

#### Член 14

За текот на испитот записничарот води записник.

Записникот за писмениот дел на испитот особено содржи: назив на Комисијата, датум, време и место на одржување на испитот, презиме и име на членот на Комисијата и записничарот присутни на испитот, презиме и име на кандидатите на кои им е одобрено полагање на испитот, кои од кандидатите не пристапиле, дали кандидатите се распоредени по групи или поединечно добиле задачи за полагање на писмениот дел од испитот, кои кандидати во која група се распоредени, видот на писмената задача поставена на секоја група (на пример, изготвување првостепена пресуда на окружен суд во бракоразводен спор, или обвинителен акт за кривично дело по член 135 ст. 1 од КЗ и тн.), дали испитот протекнал во ред и сè друго што е од значење или што можело да влијае на уредниот тек на испитот.

Записникот го потпишуваат определените член на Комисијата кој присуствува на испитот и записничарот.

При разгледувањето на писмените задачи, Комисијата се запознава со записникот.

Записникот за усниот дел на испитот содржи: назив и состав на Комисијата, презиме и име на кандидатот, датум и место на полагање на испитот, прашањата поставени на кандидатот на усниот дел од испитот, одлука на Комисијата за тоа дали кандидатот го положил или не го положил испитот, предмети по кои кандидатот на испитот не задовлсил.

Во записникот се внесуваат и други забелешки од значење за резултатот на испитот.

Записникот го потпишуваат претседателот, членовите на Комисијата и записничарот.

#### Член 15

Кандидатот што треба да полага поправен испит, поднесува пријава за испитната сесија во која сака да го полага испитот, повикувајќи се на бројот на поранешното известие со кое му е дозволено полагањето на испитот.

#### Член 16

Во рок од осум дена од положувањето на испитот, Секретаријатот ќе му издаде уверение на кандидатот за положениот испит, кое содржи: назив на органот, број и датум на уписникот, годиште на евидентната книга за положени испити, страна и број од истата, презиме и име на кандидатот, место и датум на раѓањето, каде и кога дипломирал на правен факултет, назив на Комисијата пред која го полага испитот и датум на полагањето на испитот, потпис на претседателот на Комисијата.

Образецот на уверението е составен дел на овој правилник.

#### Член 17

Секретаријатот води посебна евидентна книга за кандидатите кои го положиле правосудниот испит.

Евидентната книга содржи: реден број; име и презиме на кандидатот, број и датум на пријавата на кандидатот, датум кога кандидатот го полагал испитот односно поправниот испит, ознака по кој пат кандидатот го полагал испитот, датум под кој на кандидатот му е издадено уверението, забелешка, потпис на претседателот на Комисијата и на записничарот.

#### Член 18

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Решението за определување на испитните сесии за полагање на правосудниот испит, објавено во „Службен весник на СРМ“ бр. 26/68 година.

#### Член 19

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 0301-2596  
3 ноември 1969 година  
Скопје

Републички секретар  
за правосудство,  
Димче Козаров, с. р.

Социјалистичка Република Македонија  
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДСТВО — СКОПЈЕ

Бр. \_\_\_\_\_ Ев. книга \_\_\_\_\_ год.  
\_\_\_\_\_ 196 — год. страна \_\_\_\_\_ број \_\_\_\_\_  
Скопје

### У В Е Р Е Н И Е

за положен правосуден испит

\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ ро-  
(презиме и име) (место)  
ден \_\_\_\_\_ година, дипломирал на Правниот  
(датум)  
факултет во \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ година.  
(место) (датум)

**ПОЛОЖИ ПРАВОСУДЕН ИСПИТ**  
пред Испитната комисија за полагање на правосуден испит при Републичкиот секретаријат за правосудство во Скопје на \_\_\_\_\_ година.  
(датум)

Ова уверение се издава на основа член 16 став 4 од Законот за правосуден испит („Службен весник на СРМ“ бр. 21/68).

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Испитната комисија

### 331.

Врз основа на член 35 став 1 точка 6 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67) и соодветните одредби на договорите за социјално осигурување на лицата кои вршат самостојна дејност и членот 24 точка 5 од Статутот на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на 17. XI. 1969 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ВАЛОРИЗАЦИОНИОТ КОЕФИЦИЕНТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ УТВРДЕНИ СО ДОГОВОРИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА КОИ ВРШАТ САМОСТОЈНА ДЕЈНОСТ**

#### I

На лицата кои вршат самостојна дејност, основните на осигурување утврдени со договорите за социјално осигурување на тие лица за 1969 година се пресметуваат на нов износ со примена на валоризационен коефициент од 110.

#### II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1969 година.  
**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ**

Бр. 01-3274/1

17 ноември 1969 година  
Скопје

Претседател,  
**Мара Минанова, с. р.**

### ПРОПИСИ НА ОПШТИНСКИТЕ СОБРАНИЈА

### 55.

Врз основа на член 162 став 1 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Општинската изборна комисија за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, со седиште во Струга, донесува

### Р Е Ш Е Н И Е

**ЗА РАСПИШУВАЊЕ ПОВТОРНИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИК ЗА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СРМ ВО ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА СТРУГА II**

1. Се распишуваат повторни избори за избор на пратеник за Социјално-здравствениот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија во изборната единица Струга II.

2. Изборите за пратеник за Социјално-здравствениот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија за Изборната единица Струга II, ќе се одржат на ден 20. XII. 1969 год., во Собранието на општината Струга.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а пропишаните рокови ќе течат од 25. XI. 1969 година.

Бр. 134/1

20 ноември 1969 година

Струга

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА СТРУГА  
Секретар, Претседател,  
**Ристо Башурски, с. р. Јордан Кочов, с. р.**

## Огласен дел

### СУДСКИ ОГЛАСИ

#### ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

При овој суд се води постапка по тужбата на Томе Спасовски од Скопје, ул. „Раде Кончар“ бр. 38, против тужената Љуба Стоичкова Симонова со непознато место на живеење, за развод на брак. Вредност на спорот изнесува 2.000 динари.

Се повикува тужената Љуба Симонова во рок од 30 дена да се јави на овој суд или во истиот рок да ја достави својата адреса. Во спротивно овој суд ќе ѝ одреди привремен старател за смисла на членот 77 од ЗПП, кој ќе ја застапува до правосилноста на бракоразводниот спор.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2046 од 5. XI. 1969 година. (76)

#### ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I

Пред Општинскиот суд Скопје I, се води постапка по предлогот на Цвета Софрониева по татко Воштинарова од Скопје за огласување за неважно на свидетелството за завршен француски мешовит колеџ во Скопје во 1943/44 година на име Цвета Воштинарова, што ѝ исчезнало за време на земјотресот на 26. VII. 1963 година.

Се повикува секое лице што го поседува или нешто знае за загубеното свидетелство да јави на судот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“. Во спротивен случај ќе се смета за неважечко.

Од Општинскиот суд Скопје I, Р. бр. 434 од 12. VIII. 1969 година. (77)

#### ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

КОРАЧ ЕЛЕНА од Битола, ул. „Јане Сандански“ бр. 29-а, поднесе во овој суд тужба за развод на бракот против КОРАЧ ЈОВАН од Битола, ул. „Лерин“ бр. 32, а сега во неизвесност.

Бидејќи тужениот е во неизвесност и со непозната адреса, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во противно ќе му биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 511/69. (80)

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА

При Општинскиот суд во Битола се води постапка за амортизација на чековите бр. 46586 на сума од 1.000 н. д. и 46587 на сума од 1.000 н. д., издадени од Комерцијално-инвестиционата банка — Битола, на името на Ристевски Александар од Битола, булевар „1-ви мај“ бр. 353.

Се поканува секој оној што ги нашол чековите или ги поседува или знае за истите, да соопшти на

судот во рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“. Во спротивно чековите ќе се огласат за неважни.

Од Општинскиот суд во Битола, Р. бр. 229/69. (82)

### ОПШТИНСКИ СУД КУМАНОВО

Општинскиот суд во Куманово, објавува дека се води оставинска постапка по оставината на пок. Цветковски Крсто Симон, бивш земјоделец од село Думановце, умрен на 4 јуни 1967 година во село Думановце.

Се повикува Кerkата на пок. Цветковски Крсто Симон, Цветковска Симонова Трајанка, која е со непознато место на живеење, во рок од една година од денот на објавувањето на овој оглас, да се пријави како наследник пред овој суд, или да одреди полномошник кој ќе ја застапува во оваа постапка.

До колку повиканата не постапи на овој начин во дадениот рок, конкретно оставината ќе се расправи врз основа на наследничка изјава дадена од поставениот старател — нејзиниот брат Цветковски Стојан од село Думановце, и врз основа на податоци со кои располага судот.

Од Општинскиот суд во Куманово, О. бр. 303/68 од 14. X. 1969 година. (74)

Општинскиот суд во Куманово, објавува дека се води оставинска постапка по оставината на пок. Паневски Станојев Петко, од село Бедиње, умрен на 1 ноември 1943 година во село Бедиње.

Се повикува Стојановски Стојан, син на пок. Паневски Станојев Петко, кој е со непознато место на живеење, во рок од една година од денот на објавувањето на овој оглас да се пријави како наследник пред овој суд, или да одреди полномошник кој во оваа постапка ќе го застапува.

До колку повиканиот не постапи на тој начин во дадениот рок, конкретно оставината ќе се расправи врз основа на наследничка изјава дадена од поставениот старател — неговиот брат Филип Петко Станојевиќ од Скопје, и врз основа на податоците со кои располага судот.

Од Општинскиот суд во Куманово О. бр. 214/54 од 3. XI. 1969 година. (78)

Општинскиот суд во Куманово, објавува дека се води оставинска постапка по оставината на пок. Паневски Станојев Петко, од село Бедиње, умрен на 1 ноември 1943 година во село Бедиње.

Се повикува Петковиќ Ѓорѓи, син на пок. Паневски Станојев Петко, кој е со непознато место на живеење, во рок од една година од денот на објавувањето на овој оглас, да се јави како наследник пред овој суд, или да одреди полномошник кој во оваа постапка ќе го застапува.

До колку повиканиот не постапи на овој начин во дадениот рок, конкретно оставината ќе се расправи врз основа на наследничката изјава дадена од поставениот старател — неговиот брат Филип Петко Станојевиќ од Скопје, и врз основа на податоците со кои располага судот.

Од Општинскиот суд во Куманово, О. бр. 214/54 од 3. XI. 1969 година. (79)

## РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 243, страна 1196, книга I е запишано следното: Дејноста на Заводот за запослување — Гевгелија, согласно со одлуката на Собранието на заедницата за работите на запослувањето за подрчјето на општините Гевгелија, Валандово и Неготино, се проширува и на подрачјето на Општината Неготино. Бројот на одлуката е 01-423/1 од 27. XII. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 56 од 27. V. 1969 година. (615)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 622, страна 595, книга III е запишано следното: Патентното биро во Скопје, ул. „Партизанска“ бр. 16 е конституирано на 30. V. 1969 година, согласно со заклучокот број 1 од 30. V. 1969 година.

Претседател на Советот на работната заедница е Пулевска Славка, а заменик претседател е Брангаловски Лазар.

Од Окружниот суд во Скопје, Ус. бр. 63 од 31. VII. 1969 година. (828)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 18, страна 73, книга I е запишано следното: На досегашните потписници на Специјалната болница за белодробна туберкулоза, село Јасеново и тоа: Крстев Асен Никола, помошник директор и Примариус д-р Ѓорѓи Поп Андов, директор, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должноста.

За нови потписници на Специјалната болница за белодробна туберкулоза село Јасеново се назначени следните лица: Шабан Хамза д-р Ердем, заменик директор, и Трајковски Вељан Божидар, референт по работни односи, кои установата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Димовски Богдан Раде, шеф на сметководството, сметано од 3. VI. 1969 година.

Обврската пред банката е со два потписа. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 62 од 23. VI. 1969 година. (830)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 14, страна 55, книга I е запишано следното: На досегашните потписници на Факултетското земјоделско стопанство, село Трубарово, Скопско и тоа: професор д-р инженер Ѓорѓи Андасарски, директор, и Јакимовски М. Георги, управител и раководител по сточарството, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должноста.

За директор на Факултетското земјоделско стопанство, село Трубарово е назначен професор Смиле Смилевски, кој стопанството ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со новоназначениот потписник в. д. управник инженер Никола Досевски, сметано од 8. VII. 1969 година и стариот потписник Кајовски Алекса.

Обврската пред банката е со два потписа. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 88 од 13. VIII. 1969 година. (947)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 595, страна 459, книга III е запишано следното: На досегашниот потписник на Основното училиште „Емин Дураку“, село Љуботен, Абдул Бериша му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должноста в. д. директор.

За в. д. директор на споменатото училиште е назначен Вајрами Абдурахман Хаки, кој училиштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со новоназначениот потписник Мурсељи Абдурахман Аднан, учител, сметано од 18. VII. 1969 година.

Обврската пред банката е со два потписа. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 90 од 24. VII. 1969 година. (948)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, на 15. VII. 1969 година, рег. бр. 4/69 е запишана под назив: Заштитна работилница за професионална рехабилитација и запослување на трудови инвалиди „Трудов инвалид“, со седиште во Битола, ул. „Јосиф Јосифовски“ бр. 6, Предмет на работењето на ра-

ботилницата е вршење на стаклорезачки и стакло-брусачки услуги.

В. д. директор на работилницата е Дончевски Тасе.

Работилницата е основана од Општинското здружение на трудови инвалиди — Битола, со одлуката бр. 33 од 24. IV. 1969 година на управниот одбор, а со прераснување на досегашната Заштитна работилница за стаклорезачки и стаклобрусачки услуги „Трудов инвалид“ — Битола во уставна.

Потпишувањето на заштитната работилница ќе го вршат Дончевски Тасе, в. д. директор и Башевски Данаил, книговодител.

Од Окружниот стопански суд во Битола Ус. бр. 28/69. (1264)

## РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 621, страна 116, книга IV е запишано следното: Кон „Отпад“ — трговско претпријатие за промет со отпадоци — Скопје се присоединува „Отпад“ — претпријатие за трговија со разни индустриски и други отпадоци од Битола, согласно со одлуката на советот на Работната заедница „Отпад“ — Битола од одржаната седница на 5. VI. 1969 година и одлуката на работничкиот совет „Отпад“ — Скопје, и економската оправданост.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 625 од 11. VIII. 1969 година. (864)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 304, страна 376, книга III е запишано следното: На досегашниот потписник на Единицата за стопанисување со станбени згради, станови и зградите кои служат за сместување и исхрана на работниците — Горче Петров, на Рудниците и индустријата за хром, антимон и арсен „Радуша“ — Горче Петров Ивановски Рафе, в. д. раководител му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За нови потписници на споменатата единица се назначени следните лица: Арсова Марија, раководител на погонот, Цартовски Драган, раководител на финансиски сектор, Кескец Томо, раководител на општ сектор и Димитровски Киро, книговодител на погонот, кои истиот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, сметано од 5. IV. 1969 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 419/68 од 9. V. 1969 година. (866)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 351, страна 1143, книга I е запишано следното: Фирмата на „Напредок“ — производно задружно трговско претпријатие, село Стојаково, согласно со одлуката на советот на работниот колектив од одржаната седница на 9. VI. 1969 година се менува и гласи: Производно задружно трговско претпријатие „Илinden“, село Стојаково, Гевгелија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 537 од 27. VI. 1969 година. (867)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 323, страна 9, книга II е запишано следното: Дејноста на „Горни Полог“ — претпријатие за промет, снабдување и ускладиштување и индустриска кланица со ладилник — Гостивар, согласно со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 25. VII. 1968 година и елабора-

тот за економска оправданост се прсширува и со продажба на прехранбени, колонијални и други стоки.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 900/68 од 17. VI. 1969 година. (869)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 141, страна 41, книга III е запишано следното: Дејноста на Трговското претпријатие на големо и мало „Вардар“ — Неготино, согласно со одлуката бр. 1/1 од 6. V. 1969 година на работничкиот совет се проширува и со угостителска дејност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 635 од 15. VII. 1969 година. (871)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 687, страна 547, книга V е запишано следното: Кон Трговското претпријатие „Градинар Лоза“ експорт-импорт — Скопје, се присоединува Земјоделското стопанство „Душан Кирик“ село Росоман, како произведен погон „Душан Кирик“ од село Росоман со самостојна пресметка, со одлуките на колективите и тоа на Земјоделското стопанство „Душан Кирик“ — село Росоман, број 01-740 од 3. V. 1969 година и на Трговското претпријатие „Градинар Лоза“ експорт-импорт — Скопје, од одржаната седница на 29. IV. 1969 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 447 од 17. VII. 1969 година. (876)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 426, страна 507, книга II е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Земјоделското стопанство „Душан Кирик“ — село Росоман, бидејќи се присоединува кон Трговското претпријатие „Градинар Лоза“ — Скопје, со одлуките на колективите, како произведен погон со самостојна пресметка.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 418 од 17. VII. 1969 година. (877)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 54, страна 818, книга I е запишано следното: На досегашниот потписник на Земјоделската задруга „Кавадарски грозд“ — Кавадарци, Ристо Манев, ветеринарен лекар му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За нов потписник на Земјоделската задруга „Кавадарски грозд“ Кавадарци е назначен Љубомир Пулев, шеф на комерцијалното одделение, кој задругата во иднина ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со сите регистрирани потписници и тоа: Лазар Масларков, шеф на сметководството и Илија Лимов Атанасовски, управник, сметано од 22. V. 1969 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 468 од 5. VIII. 1969 година. (879)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 54, страна 818, книга I е запишано следното: Се брише од регистарот на задругите кај овој суд од рег. бр. 54, страна 181, книга I Земјоделската задруга „Кавадарски грозд“ — Кавадарци, бидејќи со одлуката бр. 388 од 15. V. 1969 година на задружниот совет и одлуката бр. 01-503 од 18. VI. 1969 година на задружниот совет прерасна во претпријатие под назив: Земјоделско-трговско претпријатие на големо и мало „Грозд“ — Кавадарци.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 691 од 5. VIII. 1969 година. (880)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 91, страна 71, книга III е запишано следното: На досегашниот раководител на Самостојниот погон во Скопје, ул. „Александар Пушкин“ бр. 16, на Трговското претпријатие на мало „Азот“ — село Богомила, Влајков Колев Петре му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност. За раководител на истиот е назначен Бошко М. Благој, кој истиот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 22. VII. 1969 година.

Гореспоменатиот погон се преселува во Скопје од ул. „Александар Пушкин“ бр. 16, на ул. „Гуро Гаковик“ бр. 21

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 683 од 30. VII. 1969 година. (882)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 111, страна 911, книга III е запишано следното: На досегашните потписници на Книгоиздателството за уметничка литература „Македонска книга“ — Скопје и тоа: Александар Кузман Стефановски, шеф на сметководството и Ацо Шопов, директор, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За директор на Книгоиздателството за уметничка литература „Македонска книга“ — Скопје е назначен Никола Борис Тодоров, кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со новоназначениот потписник Панде Иванов Јаревски, раководител на финансискиот сектор, сметано од 28. VII. 1969 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 706 од 12. VIII. 1969 година. (885)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 69, страна 508, книга III е запишано следното: На досегашниот потписник на Трговското претпријатие за огревен и градежен материјал и градежна железарија на големо и мало „Огрев“ — Скопје, Развигор Стојановски му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

Потписници на споменатото претпријатие оставуваат: Илија Деспот Себишки, директор, Михајло Пучковски, комерцијален референт, Киро Трајковски, шеф на комерцијалното одделение и Симо Ристевски, советник, сметано од 16. X. 1968 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1078/68 од 13. VIII. 1969 година. (887)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 478, страна, 1332, книга I е запишано следното: На досегашниот потписник на Претставништвото во Скопје, ул. „Кочо Рацин“ бр. 80, на Заставништвото на странски фирми „Контактор“ — Белград, Петковски Васко му престанува правото да го потпишува, бидејќи е разрешен од должност.

За раководител на истото е назначен Перковиќ Звонимир, кој претставништвото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 13. III. 1969 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 231 од 19. V. 1969 година. (890)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 670, страна 949, книга II е запишано следното: Дејноста на „Агромеханика“ — претпријатие за снабдување на земјоделието на големо и мало и одржување на земјоделската механизација — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот

совет од одржаната седница на 13. VI. 1968 година, се проширува и со: вршење промет — купување и продажба на бои, лакови, хемикалии и прибор, свила и свилена буба, млеко и млечни производи, сите видови колонизални стоки и прехранбени производи, преработка и производство на семенски материјали и промет со истите, со сите видови камен и дрвен Кумур и кокс.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 87 од 18. VI. 1969 година. (891)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1141, страна 733, книга I е запишано следното: Занаеѓчско-монтажната задруга „Цевовод“ — Скопје, ул. „Цветан Димов“ бр. 36 се преселува во Скопје од ул. „Цветан Димов“ бр. 36 на ул. „Цветан Димов“ бр. 56, согласно со решението бр. 12-21/18970 од 30. XII. 1968 година на инспекциските служби на Собранието на општината Кале — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 25 од 18. VII. 1969 година. (900)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1141, страна 735, книга V е запишано следното: Дејноста на Занаеѓчиската монтажна задруга „Цевовод“ — Скопје, ул. „Цветан Димов“ бр. 56, согласно со одлуката бр. 64/1 од 3. III. 1969 година на работничкиот совет се проширува и со: инсталатерска дејност за водовод, гасни постројки и канализација, како и со лимарска дејност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 215 од 29. VII. 1969 година. (901)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 585, страна 301, книга II е запишано следното: Дејноста на Самостојниот фотографски дуќан „Градско фото“ — Скопје, согласно со одлуката бр. 11 од 19. III. 1969 година на работничкиот совет се проширува и со продажба на фотоматеријали и слично.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 422 од 28. VII. 1969 година. (902)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 621, страна 21, книга VI е запишано следното: Досегашниот раководител Јосиф Фидановски на Откупната станица во Скопје, ул. „275“ бб на Трговското претпријатие за промет со отпадоци „Отпад“ — Скопје е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За раководител на истата е назначен Јосифовски Митре, кој Откупната станица во Скопје, на ул. „275“ бб во иднина ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 12. III. 1968 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 284 од 17. III. 1969 година. (903)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 615, страна 537, книга II е запишано следното: Фирмата на Сервисот во Скопје, на ул. „Христо Ботев“ бр. 34, на РИЗ — електроника, телекомуникације и аутомација — Загреб, се менува и гласи: Здружено претпријатие „Искра“ — Крањ — Организација РИЗ електроника — телекомуникација — аутомација — Загреб — Сервис во Скопје, ул. „Христо Ботев“ бр. 34.

Скратен назив: ЗП „Искра“ — РИЗ — Загреб — Сервис — Скопје, ул. „Христо Ботев“ бр. 34.

Дејноста на споменатиот сервис се состои во поправка на сопствени и други производи од гранката на електроиндустријата.



Од Окружниот стопански суд во Скопје, **Фи.**  
бр. 901/68 од 13. V. 1969 година. (706)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1027, страна 93, книга V е запишано следното: Фирмата на Индустриската продавница во Скопје, на ул. „Христо Ботев“ бр. 34, на Претпријатието РИС — електроника, телекомуникације — аутомација — Загреб, се менува и гласи: Здружено претпријатие „Искра“ — Крањ — Организација РИЗ електроника — телекомуникација — аутомација — Загреб — Индустриска продавница — Скопје, ул. „Христо Ботев“ бр. 34.

Скратен назив: ЗП „Искра“ — Крањ — РИЗ — Загреб — Индустриска продавница — Скопје, ул. „Христо Ботев“ бр. 34.

Дејноста на споменатата продавница во иднина е продажба на сопствени и други производи од гранката на електроиндустријата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, **Фи.**  
бр. 902 од 13. V. 1969 година. (707)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 846, страна 1071, книга II е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Стовариштето во Скопје, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 41, на Трговското претпријатие на големо и мало „Аутомобилија“ — Загреб, согласно со одлуката од одржаната седница на 27. III. 1968 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, **Фи.**  
бр. 1277/68 од 9. V. 1969 година. (715)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 25. VI. 1969 година, рег. бр. 89/55, книга II е запишано следното: Се менува адресата на Продавницата број 3 во Прилеп на Инвалидско-занаетчиското производствено претпријатие „Инзап“ од Прилеп од ул. „Маршал Тито“ бр. 6 на ул. „Маршал Тито“ бб.

Се менува дејноста на Продавницата број 3 во Прилеп и гласи: продажба на сите видови бонбонско-слаткарски производи, млеко и млечни производи, чоколада и чоколадни производи, ориентал — производи, природни и вештачки освежителни напитки и сл., бели печива, леб и пиво и слично.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02-479/2 од 24. VI. 1969 година на работничкиот совет на Инвалидското занаетчиско претпријатие „Инзап“ од Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, **Фи.**  
бр. 264/69. (804)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 10. VI. 1969 година, рег. бр. 26/66, книга II е запишано следното: Се проширува дејноста на Занаетчиското услужно купопродажно и набавно претпријатие „Вевчани“ од с. Вевчани, уште со вршење на електро-инсталатерски и радио-телевизиски сервис.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 32 од 9. VI. 1969 година на Централниот работнички совет на Претпријатието „Вевчани“ од Вевчани и решението бр. 08-347/1 од 10. VI. 1969 година на Одделението за инспекциски работи на Собранието на општината Струга.

Од Окружниот стопански суд во Битола, **Фи.**  
бр. 236/69. (806)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 20. VI. 1969 година, рег. бр. 36/68, книга II е запишано следното: И престанува овластувањето за потпишување на Благородна Спасовска, в. д. директор на Организацијата во состав за производ-

ство и обработка на тутун — Охрид на Здружението претпријатие „Југо-тутун“ — од Скопје.

Се овластува инженер Ѓорѓи Вретоски, в. д. директор, да ја потпишува организацијата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, **Фи.**  
бр. 259/69. (811)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 25. IV. 1969 година, рег. бр. 14/63, книга I е запишано следното: Откупната станица во Битола, на ЗИК „Пелагонија“ од Битола, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02-1648 од 15. IV. 1969 година на работничкиот совет на ЗИК „Пелагонија“ од Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, **Фи.**  
бр. 170/69. (540)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 20. V. 1969 година, рег. бр. 238/55, книга I е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Петар Василевски, директор на Печатницата „Киро Дандаро“ од Битола.

Се овластува Христо Спасовски, директор, да ја потпишува печатницата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, **Фи.**  
бр. 202/69. (581)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 304, страна 376, книга III е запишано следното: Дејноста на „Радуш“ — рудници и индустрија за хром, антимион и арсен — Ѓорче Петров, согласно со одлуката бр. 02-1741 од 24. III. 1969 година на работничкиот совет се проширува и со проектирање на јамски и површински рударски објекти и проектирање на оплеменувачки рударски објекти за себе и за трети лица.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, **Фи.**  
бр. 352 од 30. V. 1969 година. (670)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 4, страна 27, книга V е запишано следното: На досегашниот потписник-ликвидатор, Јанкоски Радослав на Лигнитовиот рудник „Осломеј“ — Кичево под редовна ликвидација, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За ликвидатор на Лигнитовиот рудник „Осломеј“ — Кичево под редовна ликвидација е назначен Стојан Јованоски, кој истиот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува под редовна ликвидација, во границите на овластувањето, сметано од 30. IV. 1969 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, **Фи.**  
бр. 385 од 22. V. 1969 година. (678)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 562, страна 1357, книга V е запишано следното: Дејноста на „Жито Македонија“ — прехранбен комбинат — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 30. III. 1968 година и елаборатот за економска оправданост се проширува и со промет на земјоделскосточарски машини на сопствен и туѓ погон трактори, комбајни, плугови и разни приклучни машини.

Стационарна механизација за преработка на земјоделско-сточарски производи (пиварска, кланична индустрија, индустрија за преработка на млеко и млечни производи).



Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 418/68 од 19. V. 1969 година.

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 621, страна 21, книга VI е запишано следното: Фирмата на Продавницата во населбата Бутел I на „Отпад“ — трговско претпријатие за промет со отпадоци — Скопје се менува и гласи: Откупна станица „Север“ — Скопје населба Бутел I спроти Железничката станица „Север“ — Скопје на „Отпад“ — трговско претпријатие за промет со отпадоци — Скопје.

Дејноста на истата е: а) откуп на сите видови отпадоци, индустриски сировини, стари употребливи предмети и друго, б) продажба на големо и мало на сите видови отпадоци, индустриски сировини, стари употребливи предмети, дефектни и некурентни стоки, порцелан, емајлирани садови, железни, водоводни, електрични, канализациони, градежни материјали, текстилни реслови и друго.

Исто така за раководител на споменатата Откупна станица е назначен Лукрис Глигорис, кој во иднина истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 14. III. 1967 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 296/68 од 17. III. 1969 година. (904)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 621, страна 20, книга II е запишано следното: Дејноста на Откупната станица во Скопје, ул. „275“ бб, на Трговското претпријатие за промет со отпадоци „Отпад“ — Скопје во иднина се проширува и со продажба на градежни материјали, на големо и мало.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 815 од 17. III. 1968 година. (905)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1171, страна 1129, книга V е запишано следното: Дејноста на Универзалната работна организација „Борец“ — Скопје, согласно со одлуката бр. 547 од 31. III. 1969 година на работната заедница се проширува и со следните струки: сидарофасадерска, тесарска, паркетарска, изолатерска, за топлотни уреди, браварска, лимарска, електроинсталатерска, полагање на подови од вештачки смеси, столарска, инсталација за централно греење и за уреди за аклиматизација и инсталација за вододод, гасни постројки и канализација, како и со продажба на вредносници (вредносна хартија, судски и таксени марки).

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 612 од 21. VII. 1969 година. (909)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 516, страна 1247, книга V, е запишано следното: Дејноста на „Центроколонијал“ — трговско претпријатие за колонијалнопрехранбени и мешовити стоки на големо — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 22. IV. 1969 година и елаборатот за економска оправданост се проширува и со производство на леб, бели печива и сите производи од брашно.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 514 од 16. VII. 1969 година. (912)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 587, страна 313, книга II е запишано следното: На досегашниот потписник на Електромеханичкиот услужен сервис — Скопје, Благој Лазаров Заковски, в. д. директор, му престанува пра-

вото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За директор на Електромеханичкиот услужен сервис — Скопје е назначен Чедомир Милошевски, кој ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник и тоа Александар Стојановски, шеф на сметководството, сметано од 7. V. 1969 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 408 од 17. VII. 1969 година. (913)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 407, страна 1205, книга V е запишано следното: Дејноста на Работната организација „29 Ноември“ — Скопје, согласно со одлуката бр. 12 од 3. VI. 1969 година на работничкиот совет се проширува и со проектирање.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 573 од 29. VII. 1969 година. (915)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 926, страна 407, книга IV е запишано следното: Фирмата на пословниот гранок во Скопје, булевар „ЈНА“ бр. 68 и 66 на „Словенија промет“ — посредничко претпријатие — Љубљана, согласно со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 19.XII.1968 година, се менува и гласи: „Словенија промет“ — општо трговско претпријатие и застапување на странски фирми — Љубљана — Филијала во Скопје, булевар „ЈНА“ бр. 68 и 66.

Скратениот назив на Филијалата е „Словенија промет“ — Љубљана — Филијала во Скопје, булевар „ЈНА“ бр. 68 и 66.

Исто така називот на раководителот на филијалата се менува и гласи место раководител директор на филијалата.

Директор на филијалата е Димче Чејковски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 60 од 29.VII.1969 година. (916)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 926, страна 407, книга IV е запишано следното: Досегашниот директор на Филијалата во Скопје, па булевар „ЈНА“ бр. 68 и 66 на „Словенија промет“ — општо трговско претпријатие и застапување на странски фирми — Љубљана, Димче Чејковски е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За в.д. директор на споменатата филијала во Скопје е назначен Сајковски Трајан, кој филијалата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 20.III. 1969 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 252 од 29.VII.1969 година. (917)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 926, страна 407, книга IV е запишано следното: Филијалата во Скопје, на булевар „ЈНА“ број 68 и 66 на „Словенија промет“ — општо трговско претпријатие и застапување на странски фирми — Љубљана станува самостојна организација на здружен труд во својство на правно лице под следниот назив: Општо трговско претпријатие и застапување на странски фирми „Словенија промет“ — Љубљана — Филијала во Скопје, булевар „ЈНА“ бр. 68 и 66 во својство на правно лице.

Скратен назив е „Словенија промет“ — Љубљана — Филијала — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 681 од 29.VII.1969 г. (918)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 856, страна 1111, книга III е запишано следното: Досегашниот генерален директор на Органскохемиската индустрија „Наум Наумовски-Борче“ — Скопје Костадин Аврамчев е разрешен од должност и на истиот му престанува правото за потпишување.

За генерален директор на Органскохемиската индустрија „Наум Наумовски-Борче“ — Скопје е назначен Ангел Георгиев Арсов, дипломиран правник, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 11.III.1969 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 224 од 29.VII.1969 год. (919)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 232, страна 83, книга III е запишано следното: Кон Трговското претпријатие со индустриски стоки и колонијал на големо и мало „Вардар“ — Титов Велес, се присојединува Трговското претпријатие „Бабуна“, населба Чашка, согласно со одлуките на колективите.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 908/68 од 31.VII.1969 година. (920)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 343, страна 685, книга II е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Трговското претпријатие на мало „Бабуна“, село Чашка, бидејќи се присојединува кон Трговското претпријатие на големо и мало „Вардар“ — Титов Велес, согласно со одлуките на колективите.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 909/68 од 31.VII.1969 година. (921)

## РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 17. II. 1969 година, страна 124, реден број 13 е запишано присојединувањето на Земјоделската задруга „Црвена ѕвезда“ од село Кутретино, Демирхисарско, кон Земјоделската задруга „Моша Пијаде“ од село Подлог, Кочанско.

По присојединувањето на Земјоделската задруга „Црвена ѕвезда“ од село Кутретино, станува економска единица на Земјоделската задруга „Моша Пијаде“ од село Подлог, Кочанско, со сите затечени работници, а целокупната актива и пасива ја презема задругата.

Присојединувањето на задругата е запишано во регистарот, врз основа на одлуката бр. 2333 од 21. XI. 1968 година на задружниот совет на Земјоделската задруга „Моша Пијаде“ од село Подлог, Кочанско и одлуката бр. 270 од 13. X. 1968 година на задружниот совет на работната заедница при Земјоделската задруга „Црвена ѕвезда“ од с. Кутретино.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 1/69. (1070)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 27. III. 1969 година, страна 127, реден број 11 е запишано проширувањето на дејноста на Земјоделската задруга (СРЗ) „Гоце Делчев“ од село Облешево, Кочанско, со трговија на мало: прехранбено-колонијални стоки; железарија, градежен материјал: текстил и конфекција.

Проширувањето на дејноста на задругата е запишано во регистарот, врз основа на одлуката бр.

ЗС — 6 од 30. XII. 1968 година на задружниот совет на истата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 130/69. (1076)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 27. III. 1969 година, страна 99, реден број 9 е запишано проширувањето на дејноста на Земјоделската задруга „Беласица“ од село Костурино, која покрај досегашните дејности, ќе обавува и продажба на колонијални стоки, прехранбени артикли, градежен материјал, електрични уреди и земјоделска производба.

Проширувањето на дејноста на задругата е запишано во регистарот, врз основа на одлуката бр. 62 од 30. IV. 1968 година на присилниот директор на истата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 140/68. (1105)

## РЕГИСТАР НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

Врз основа на одобрението бр. 08-1369/1 од 14. VI. 1968 година на Одделението за стопанство, комунални работи и финансии на Собранието на општината Берово, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, рег. бр. 271, страна 271, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Сидар Киро Маноилов Ковачовски, со седиште во село Русиново. Предмет на работењето на дуќанот е вршење на сидаро-фасадерска дејност.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Маноилов Ковачовски. (57)

Врз основа на одобрението У. бр. 03-804 од 2. X. 1968 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, е запишан во регистарот на угостителските дуќани, угостителскиот дуќан под фирма: Мурат Акиов Рушенов, со седиште во Кочани, ул. „Сл. Стоименов“. Предмет на работењето на дуќанот е угостителска дејност — бифе — услуги на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци и едноставни во поголем дел ладни јадења.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мурат Акиов Рушенов. (77)

Врз основа на одобрението У. бр. 03-688 од 2. X. 1968 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 303, рег. бр. 303/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Столарски дуќан „Мода“ на Јанко Петрушов Јованов, со седиште во Кочани. Предмет на работењето на дуќанот е столарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јанко Петрушов Јованов. (78)

Врз основа на одобрението У. бр. 03-803 од 2. X. 1968 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, е запишан во регистарот на угостителските дуќани, угостителскиот дуќан, под фирма: Бифе на Димитар Ѓорѓиев Димитров, со седиште во село Грдовци. Предмет на работењето на дуќанот е угостителска дејност — бифе — услуги на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци и едноставни во поголем дел ладни јадења.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Ѓорѓиев Димитров. (79)

Врз основа на одобрението У. бр. 03-884 од 2. X. 1968 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 307, рег. бр. 307/II, занает-

чискиот дуќан под фирма: Шивач Андон Запранов Гушков, со седиште во Кочани. Предмет на работењето на дуќанот е вршење шивачки услуги на мажи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Андон Запранов Гушков. (80)

Врз основа на одобрението У. бр. 03-914 од 2. X. 1968 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 306, рег. бр. 306/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткарница „Вардар“ на Среброљуб Ж. Јовчевски, со седиште во Кочани. Предмет на работењето на дуќанот е изработка и продажби на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Среброљуб Ж. Јовчевски. (81)

Врз основа на одобрението У. бр. 03-868 од 2. X. 1968 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 309, рег. бр. 309/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Фризер за мажи Живко Миланов Апостолов, со седиште во село Облешево. Предмет на работењето на дуќанот е вршење на фризерски услуги за мажи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Живко Миланов Апостолов. (82)

Врз основа на одобрението У. бр. 03-819 од 2. X. 1968 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 306, рег. бр. 306/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Мелничар Ампо Стојанов Сарков, со седиште во село Вање. Предмет на работењето на дуќанот е услужно мелење на житото.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ампо Стојанов Сарков. (83)

Врз основа на одобрението У. бр. 03-921 од 6. XI. 1968 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 310, рег. бр. 310/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Стаклорезач Мане Стефанов Поп-Михајлов, со седиште во Кочани, ул. „Раде Кончар“ бр. 8. Предмет на работењето на дуќанот е стаклорезачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мане Стефанов Поп-Михајлов. (86)

Врз основа на одобрението У. бр. 03-999 од 6. XI. 1968 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 312, рег. бр. 312/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Столарски дуќан „Мода“ на Никола Спасов Атанасов, со седиште во село Оризари. Предмет на работењето на дуќанот е столарски производи и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Спасов Атанасов. (87)

Врз основа на одобрението У. бр. 03-1024 од 6. XI. 1968 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 311, рег. бр. 311/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Шивач Киро Бојков Паунов, со седиште во Кочани. Предмет на работењето на дуќанот е шивачки услуги за машка облека.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Бојков Паунов. (88)

Врз основа на одобрението У. бр. 03-1041 од 6. XI. 1968 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 313, рег. бр. 313/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Часовничар Иво Лазов Џунов, со седиште во Кочани. Предмет на работењето на дуќанот е часовничарска дејност.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иво Лазов Џунов. (90)

Врз основа на одобрението на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 314, рег. бр. 314/II занаетчискиот дуќан под фирма: Шивач Благој Јорданов Заов, со седиште во село Зрновци, Кочанско. Предмет на работењето на дуќанот е шиене на машка облека.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благој Јорданов Заов. (93)

Врз основа на одобрението У. бр. 03-912 од 20. XI. 1968 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 316, рег. бр. 316/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Бочваро-качар Перо Костадинов Николов, со седиште во Кочани. Предмет на работењето на дуќанот е вршење услуги од бочваро-качарската дејност.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Перо Костадинов Николов. (94)

Врз основа на одобрението бр. 03-1121 од 20. XI. 1968 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, е запишан во регистарот на угостителските дуќани, угостителскиот дуќан под фирма: Вифе на Борис Јорданов Арсов, со седиште во село Оризари. Предмет на работењето на дуќанот е вршење услуги на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци и едноставни во поголем дел ладни јадења.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис Јорданов Арсов. (95)

Врз основа на дозволата — решението бр. 09-16/26 од 3. X. 1968 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Крушево, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 90, крџа II, занаетчискиот дуќан под фирма: Спасија Бојчиноска, со седиште во Крушево. Предмет на работењето на дуќанот е производство и продажба на сода-вода и други безалкохолни пијалоци.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Спасија Бојчиноска. (96)

Врз основа на одобрението бр. 03-7340 од 31. XII. 1968 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 318, рег. бр. 318/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнаџија Киро Александров Зашев, со седиште во Кочани. Предмет на работењето на дуќанот е производство на леб и печиво.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Александров Зашев. (1)

Врз основа на одобрението У. бр. 03-1058 од 31. XII. 1968 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, е запишан во регистарот на угостителските дуќани, угостителскиот дуќан под фирма: Кебапџија, Александар Милоевиќ, со седиште во Кочани. Предмет на работењето на дуќанот е угостителска дејност.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар Милоевиќ. (2)

Врз основа на одобрението У. бр. 03-1219 од 31. XII. 1968 година од Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 319, рег. бр. 319/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Текстилен бојаџија, Станоевиќ Светолик, со седиште во село Чешиново, Кочанско. Предмет на работењето на дуќанот е вршење бојаџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Станоевиќ Светолик. (3)

Врз основа на одобрението бр. 03-7305 од 31. XII. 1968 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 317, рег. бр. 317/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Лимар Тодор Крумов Гицев, со седиште во село Чешиново, Кочанско. Предмет на работењето на дуќанот е вршење на лимарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор Крумов Гицев. (4)

Врз основа на одобрението У. бр. 03-1291 од 31. XII. 1968 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 322, рег. бр. 322/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнаџија Јордан С. Митрев со седиште во село Грдовци, Кочанско. Предмет на работењето на дуќанот е производство на леб и печиво.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан С. Митрев. (5)

Врз основа на одобрението У. бр. 03-1882 од 31. XII. 1968 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 323, рег. бр. 323/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнаџија Ракип Рашидов, со седиште во Кочани. Предмет на работењето на дуќанот е производство на леб и печиво.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ракип Рашидов. (6)

Врз основа на одобрението У. бр. 03-1266 од 31. XII. 1968 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 321, рег. бр. 321/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Шивач Методи И. Василенков, со седиште во Кочани. Предмет на работењето на дуќанот е вршење на шивачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Методи И. Василенков. (7)

Врз основа на одобрението У. бр. 03-1234 од 31. XII. 1968 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 320, рег. бр. 320/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Волновлачар Ралован Најдо Милиќ, со седиште во село Облешево. Предмет на работењето на дуќанот е волновлачарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ралован Најдо Милиќ. (10)

Врз основа на решението бр. 08-2 од 9. I. 1969 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Берово, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 284, рег. бр. 284, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Столарски дуќан на Стојан Павлев, Џамбаски, со седиште во село Владимирово. Предмет на работењето на дуќанот е вршење на столарска дејност.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан Павлев Џамбаски. (11)

Врз основа на решението У. бр. 08-14 од 30. I. 1969 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Берово, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 285, рег. бр. 285, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Сидаро-фасадерски дуќан на Јован Арсо Спиковски, со седиште во село Умлена, Берово. Предмет на работењето на дуќанот е вршење на сидаро-фасадерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува Јован Арсо Спиковски. (16)

## ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот округли печат и штембил под назив: „Градежно претпријатие „Братство“ — Скопје“, се огласува за неважен. (8236)

Загубениот округли печат под назив: „Основно училиште „Кочо Рацин“ — с. Дебреште“, Битола се огласува за неважен. (8538)

## МАЛИ ОГЛАСИ

### Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Воена книшка на име Џевахир Ајри Мурати, с. Вешале, Тетово. (7895)

Воена книшка на име Петре Петров, ул. „Киро Спанов“ бр. 9, Кавадарци. (7904)

Воена книшка издадена од Воен отсек — Гостивар на име Бахри Керими, с. Гурѓевиште, Гостивар. (7913)

Лична карта, издадена од ОВР — Струга на име Ибраим Бајрамоски, с. Јабуниште, Струга. (7920)

Лична карта бр. 45373 на име Алимаци Ризаи, ул. „Мирче Ацев“ бр. 71, Тетово. (7925)

Воена книшка на име Александар А. Галапчев, ул. „Првсмајска“ бр. 40, Демир Капија. (7936)

Лична карта издадена од ОВР — Тетово на име Илми Рустеми, ул. „Штипска“ бр. 52, Тетово. (7938)

Воена книшка издадена од В. П. 7930 — Винковци на име Изми Ариффа Ариффи, ул. „Тоде Мендол“ бр. 64, Куманово. (7943)

Воена исправа, издадена од В. П. 5912/17 — Т. Ведес на име Крсте В. Кипровски, с. Буково, Битола. (8121)

Воена книшка, издадена од Собранието на општината — Куманово на име Назиф Б. Нуџиџи, с. Јсјане, Куманово. (8137)

Пасош бр. 008486 на име Асима Мемедоска, ул. „Дабнички завој“ бр. 55, Прилеп. (8142)

Воена книшка на име Ѓоко Трифунов Ристовски, с. Лешок, Тетово. (8147)

Лична карта, издадена од ОВР — Тетово на име Ружа Дамјаноска, ул. „Р. Цониќ“ бр. 10, Тетово. (8153)

Воена книшка, издадена од В. П. 9760 — Коџиц на име Стојан С. Стојановски, с. Талашманци, Кратово. (8154)

Пасош бр. 112287, издадена од ОВР — Гостивар на име Алаедин Сејфулаи, с. Врпчиште, Гостивар. (8160)

Воена книшка, издадена од Воен отсек — Гостивар на име Нуџи Демири, с. Горјане, Гостивар. (8161)

Пасош бр. 048478, на име Павле Сотировски, ул. „081“ бр. 5, Скопје. (8188)

Воена книшка, издадена од Воен отсек — Гостивар на име Живко Кососки, ул. „И. Р. Лола“ бр. 78, Гостивар. (8395)

Пасош на име Фадил Зубери, с. Врпчиште, Гостивар. (8396)

Лична карта рег. бр. 13307, серија бр. 5831307 на име Љубица Малсимчев, ул. „Мл. Симоноски“ бр. 40, Гостивар. (8397)

Лична карта издадена од Прилеп на име Стојан Јанкоски, ул. „Цена Цинорозот“ бр. 14, Прилеп. (8402)

Воена книшка на име Петре Гиновски, с. Добреноец, Кичево. (8491)

Воена книшка на име Незир Рамиза Незири, с. Бориково, Кичево. (8493)

Воена книшка бр. 7358, издадена од В. П. 3284. — Дубровник на име Мугафа Иметов Лиманоски, ул. „Гоце Делчев“ бр. 44, Кичево. (8495)

Воена книшка, издадена од В. П. 5920/15-С Сомбор на име Славко Јованоски, с. Србјани, Кичево. (8496)

Лична карта издадена од СВР — Гостивар на име Гружо Арсоски, с. Железна Река, Гостивар.

Индекс бр. 662/67, издаден од Вишата економска школа — Прилеп на име Татјана Кичеец, ул. „Даме Груев“ бр. 76а, Охрид. (8537)

Воена буква издадена од Умаг, Словенија на име Александар Михајлов Стојановски, ул. „Маршал Тито“ бр. 11а, Кичево. (8494)

Чек бр. 292533 на име Земјоделската задруга „Светлост“ — с. Вевчани, Струга. (8539)

Диплома за завршен зрелосен испит, издадена од Гимназијата „Иван Караиванов“ — Босилград на име Лерка Василева, ул. „222“ бр. 18а, Скопје.

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката во с. Долна Љубата — Босилградско на име Славчо Јанев, ул. „890“ бр. 183, нас. Бутел II — Скопје. (8541)

Воена книшка издадена од В. П. 4795 — Београд на име Драги Ж. Димитриевски, с. Мл. Нагоричане, Куманово. (7639)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љубомир Дејановиќ, Скопје. (5546)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Виолета Крстевска, Скопје. (5547)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Коцана Илиќ, Скопје. (5548)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Елена Божиновска, Скопје. (5549)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Вучитрн на име Хиџа Далипова, Скопје. (5550)

Оружен лист рег. бр. 364, издаден од СВР — Скопје на име Јани Бибов, Скопје. (5551)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Славица Николовска, Скопје. (5552)

Оружен лист бр. 269, издаден од СВР — Скопје на име Поцко Поцевски, Скопје. (5553)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Весела Николиќ, Скопје. (5554)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Амза Реџеџи, Скопје. (5555)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Павле Перушевски, Скопје. (5556)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Нада Јаневска, Скопје. (5557)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Челебија, Камил и Туркијан Алиоски, Скопје. (5558)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Џемшит Али, Скопје. (5559)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Спасе Зрмановски, Скопје. (5560)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Елена Марковска, Скопје. (5561)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Фикрет и Шурет Арифовски, Скопје. (5562)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трајан Аметов, Скопје. (5563)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Назми, Ремзије, Јенус и Емине Сакипи, Скопје. (5564)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трпко Стојановски, Скопје. (5565)

Свидетелство за I година, издадено од Средно медицинското училиште за детски негователки — Скопје на име Трајанка Кузманова, Скопје. (5566)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трајко Ѓорѓиев, Скопје. (5567)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Адем Ќочан, Скопје. (5568)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Станислава Говедарова, Скопје. (5569)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Катица Кокиновска, Скопје. (5570)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Кирил Крстевски, Скопје. (5571)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Селман Зуковиќ, Скопје. (5572)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Елмас Синани, Скопје. (5573)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Снежана Н. Голубовска, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Гевгелија на име Љубинка Стојчетовиќ, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љиљана Матракова, Скопје. (5576)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Александар и Димитар Георѓиев, Скопје. (5578)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Киро Бумбов, Скопје. (5579)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Томче Димковски, Скопје. (5580)

Свидетелство за завршена I година, издадено од Економски техникум „Борис Кидрич“ — Скопје на име Софија Михајловска, Скопје. (5581)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Училиштето „Јане Сандански“ — Скопје на име Благојка Петрова, Скопје. (5582)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Методија Димишковски, Скопје.

Оружен лист рег. бр. 2618, издаден од СВР — Скопје, на име Петар Кренов, Скопје. (5584)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Арифџа Нуредин, Скопје. (5585)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Владо Тасевски“ — Скопје на име Димко Коневски, Скопје. (5586)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бранко Донеvски, Скопје. (5537)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Лутвије Ебибе, Скопје. (5588)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Шукрије Аметова, Скопје. (5589)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Раде Николчески, Скопје. (5590)

Воена легитимација бр. 2916 „Р.К.“, издадена од В.П. 3395 — Рајловац на име Петар Ратковиќ, Скопје. (5591)

Свидетелство од VIII одделение на име Ристо Митрески, ул. „Маркова“ бр. 103, Прилеп. (5592)

Свидетелство бр. 108 од VIII одделение на име Колка Темелкоска, ул. „Д. Димески“ бр. 16, Прилеп.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Владо Силески, кеј „9 септември бр. 62, Прилеп. (5594)

Работна книшка издадена од Куманово на име Миле Милковски, с. Ругинџа, Куманово. (5596)

Здравствена легитимација на име Веса Орданова, ул. „П. Гули“ бр. 3, Т. Велес. (5597)

Свидетелство од IV одделение на име Марика Јанева, с. Црквино, Т. Велес. (5598)

Земјоделска здравствена легитимација на име Ибраим Ибраими, с. Пршовце, Тетово. (5599)

Земјоделска здравствена легитимација на име Ајрула Абазии, с. Доброште Тетово. (5600)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осумгодишното училиште во с. Пласница на име Јаија Реџепоски, с. Пласница, М. Брод.

Здравствена легитимација бр. 56631, издадена од КЗСО — Гостивар на име Гафур Рамадани, с. Беловиште, Гостивар. (5602)

Здравствена легитимација бр. 8755, издадена од Гостивар на име Кемал Рамадани, с. Беловиште, Гостивар. (5603)

Ученичка книшка издадена од Централното основно училиште „Ванчо Прке“ — Делчево на име Мара Ангелова, Делчево. (5604)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Основното Училиште во с. Вирче-Делчево на име Решид Булучки, с. Вирче, Делчево. (5605)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Основното училиште во с. Вирче-Делчево на име Ирфан Булучки, с. Вирче, Делчево. (5606)

Здравствена легитимација бр. 3839, издадена од ЗСО — Гостивар на име Бојка Тодороска, ул. „Живко Брајкоски“ бр. 34, Гостивар. (5607)

Здравствена легитимација на име Стефан Анчев, ул. „Раде Кратовче“ бр. 54, Кочани. (5608)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Бине Стојановски, с. Брник, Битола.

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Училиштето „Тодор Ангеловски“ — Битола на име Киро Младеновски, ул. „Илинден“ 2х, Битола. (5610)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Дунавка Мирческа, с. Зрзе, Прилеп.

Здравствена легитимација на име Зенет Вомова, Дебар. (5613)

Свидетелство бр. 17, издадено од Гимназијата „М. Ацев“ — Прилеп на име Бранислав Маркоски, М. Брод. (5615)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 1381/4678, издадена од ЗСО — Кичево на име Љубе Т. Апостолски, с. Тополница, М. Брод. (5616)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Ресен на име Панда Цепенковска, ул. „Борис Кидрич“ бр. 11, Ресен. (5618)

Свидетелство од VIII одделение на име Благој Трајков, ул. „К. Цветков“ бр. 59, Т. Велес. (5619)

Здравствена легитимација на име Јован Ордев, ул. „Јовче Чучук“ бр. 63, Т. Велес. (5620)

Ученичка книшка за IV одделение на име Кири Манев, с. Белештевица, Т. Велес. (5621)

Здравствена легитимација на име Панче Манев, Кавадарци. (5622)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Училиштето „Чеде Филипоски“ — с. Врапчиште на име Олгица Јанакиеска, с. Галате, Гостивар.

Здравствена легитимација на име Горги Златков, ул. „Брегалничка“ бр. 12, Кочани. (5624)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Даница Мојсова, Скопје. (5626)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Неби Даши, Скопје. (5627)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Т. Велес на име Трајче Арсовски, Скопје. (5628)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Т. Велес на име Тихомир Панчевски, Скопје. (5629)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јашар Шакировски, Скопје. (5630)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Демир Хисар на име Милица Круновска, Скопје. (5631)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фидана Митова, Скопје. (5632)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Осман, Десанка, Борка, Сузана, Ахмет, Сафет и Елизабета Идиќ, Скопје. (5633)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Гонца Стојанова, Скопје. (5634)

Свидетелство за завршена IV година, издадено од Економското училиште „Борис Кидрич“ — Скопје на име Надежда Мицкова, Скопје. (5635)

Работна книшка издадена од Скопје на име Надежда Мицкова, Скопје. (5636)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Божин Сурловски, Скопје. (5637)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милица Петровска, Скопје. (5638)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сафије Даци, Скопје. (5639)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Шукри Авдовиќ, Скопје. (5640)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Селим Исџами, Скопје. (5641)

Ученичка книшка од V одделение, издадена од Основното училиште „Вера Циривири-Трена“ — Скопје на име Слободан Јаневски, Скопје. (5642)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Кочо Радин“ — Бутел I-Скопје на име Војислав Милановиќ, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зорица Соколоска, Скопје. (5644)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Ристо и Маслина Тасевски, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Левка Ристовска, Скопје. (5646)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Веби Саити, Скопје. (5647)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Раим Дервиши, Скопје. (5648)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Илмије Рустеми, Скопје. (5649)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бајрам Хајрулаху, Скопје. (5650)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Магда Капчаревска, Скопје. (5651)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Лазар Томовски, Скопје. (5652)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Новко Д. Стојановски, Скопје. (5653)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Валентина Спасова, Скопје. (5654)

Воена книшка издадена од Вировитица на име Хазбија Х. Бешировиќ, Скопје. (5655)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Мирослав и Лозана Димовски, Скопје. (5656)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Коста Стојковски, Скопје. (5657)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сузана Цветановска, Скопје. (5658)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јане Николиновски, Скопје. (5659)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Блаже Стојковски, Скопје. (5660)

Полномошно бр. 99 од 20.VI.1969 г. издадено од „Путоградња“ — Градежно претпријатие за патишта и мостови — Ниш на име Љубисав Петронијевиќ, Скопје. (5661)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Охрид на име Танас Јолаковски, Скопје. (5662)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благоја Атанасовски, Скопје. (5663)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Петре Димов, Скопје. (5664)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Славица Андонова, Скопје. (5665)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Сарајево на име Станоја Вуковљак, ул. „Д. Радосављевиќ“, бр. 14, Битола. (5666)

Здравствена легитимација на име Велика Стефановска, с. Гермијан, Битола. (5667)

Здравствена легитимација на име Мендо Стефановски, с. Гермијан, Битола. (5668)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Нада Башевска, ул. „5“ бр. 12, Битола. (5669)

Работна книшка, издадена од Прилеп на име Миливој А. Гориоски, ул. „Бр. Шемкоски“ бр. 17, Прилеп. (5670)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Јелица Благошеска, ул. „Ј. Јорданоски“ бр. 120, Прилеп. (5671)

Здравствена легитимација на име Фатмир Демирошки, с. Јабуншта, Струга. (5672)

Свидетелство за завршено Угостителско училиште во Скопје на име Стоимир Стефановски, с. Вир, М. Брод. (5673)

Земјоделска здравствена легитимација на име Халиб Хазир, с. Желино, Тетово. (5674)

Ученичка книшка од I до V одделение на име Вишка Матеска, с. Галате, Гостивар. (5675)

Здравствена легитимација на име Славка Андонова, Кочани. (5676)



Здравствени легитимации издадени од КЗСО — Филијала-Делчево на име Фејат, Севдија и Гуфали Османови, Делчево. (5677)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Централното основно училиште „Ванчо Прке“ — Делчево на име Вера Игнатова Стојмирова, Делчево. (5678)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Делчево на име Љубица Караџозова, ул. „11 октомври“ бр. 14, Делчево. (5679)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Ресен, на име Соња Кире Петревска, с. Г. Дупени, Ресен. (5680)

Здравствена легитимација бр. 193733, издадена од ЗСО — Скопје на име Есма Сељмани, Колонија Радуша, Г. Петров. (5632)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Садик Маликов, ул. „Кажани“ бр. 33, Битола. (5683)

Здравствена легитимација на име Трајко Ангелов, ул. „Сл. Петков“, бр. 21, Т. Велес. (5684)

Работна книшка бр. 3830 на име Илија Горѓиев, Т. Велес. (5635)

Диплома за завршен испит, гл. книга бр. 1262 дел. бр. 1034, издадена од Економскиот техникум „Ј. Тесличков“ — Т. Велес на име Роберт Хаско, ул. „Хр. Ботев“ бр. 11, Т. Велес. (5686)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Гостивар на им Шашка Исмаили, Гостивар. (5687)

Свидетелство за завршено II одделение, издадено од Училиштето „Кирил и Методи“ — Битола на име Снежана Павловска, ул. „Ј. Јосифовски“ бр. 74, Ресен. (5588)

Земјоделска здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Битола на име Борис Настевски, с. Ср. Егри, Битола. (5589)

Здравствена легитимација на име Санде Д. Ристовски, с. Конопница, Кр. Паланка. (5590)

Земјоделска здравствена легитимација, издадена од КЗСО — Филијала — Ресен на име Кринка Блажева, с. Јанковец, Ресен. (5692)

Ученичка книшка бр. 469, издадена од Основното осумгодишно училиште „Даме Груев“ — Градско на име Славица Благој Ристева, с. Градско, Т. Велес. (5693)

Ученичка книшка бр. 424, издадена од Основното осумгодишно училиште „Даме Груев“ — Градско на име Трајанка Слободан Ристова, с. Градско, Т. Велес. (5694)

Здравствена легитимација на име Милка Николова, ул. „Шарска“ бр. 3, Т. Велес. (5695)

Свидетелство за завршен VI клас, издадено од Гимназијата во Кочани на име Драгица Д. Донева, ул. „М. Тито“ бр. 11, Т. Велес. (5696)

Свидетелство за завршен V клас, издадено од Гимназијата во Кочани на име Драгица Д. Донева, ул. „М. Тито“ бр. 11, Т. Велес. (5697)

Здравствена легитимација бр. 15047 на име Звездан Иљевски, ул. „Илинденска“ бр. 11, Тетово.

Земјоделска здравствена легитимација бр. 53932, издадена од ЗСО — Битола на име Милица Стојановска, с. Новаци, Битола. (5699)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Катерина П. Вртковска, с. Д. Чарлија, Битола. (5701)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Роберт Р. Нечовски, с. Лознаци, Битола. (5702)

Свидетелство од VIII одделение на име Петре Стојкоски, ул. „Б. Кидрич“ бр. 510, Прилеп. (5703)

Свидетелство од III клас, издадено од Трговско училишното центар — Прилеп на име Цветанка Димоска, ул. „Кукушка“ бр. 17, Прилеп. (5704)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Митре Цветаноски, ул. „Егејска“ бр. 39г, Прилеп. (5705)

Здравствена легитимација бр. 108209, издадена од ЗСО — Прилеп на име Љубе Петрески, ул. „Д. Влахов“ бр. 35, Прилеп. (5707)

Свидетелство бр. 123/Пв, издадено од Гимназијата „Ванчо Прке“ — Винаца на име Младен Митев, ул. „М. Пијаде“ бр. 8, Винаца. (5708)

Здравствена легитимација бр. 8955, издадена од ЗСО — Неготино на име Стефка Илиева, Д. Капија, Кавадарци. (5709)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 2224/603, издадена од ЗСО — Гостивар на име Атице Алили, с. Желино, Тетово. (5710)

Свидетелство од VIII одделение на име Мерема Бекири, с. Србиново, Гостивар. (5711)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Гостивар на име Ајдари Ферки, с. Вруток, Гостивар. (5712)

Здравствена легитимација на име Димче Димитров, с. Стојчево, Кочани. (5713)

Ученичка книшка од III и IV одделение на име Илија Николоски, ул. „Мице Козар“ бр. 97, Прилеп. (5714)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Славе Илиески, ул. „М. Пијаде“ бр. 2г, Прилеп. (5715)

Здравствена легитимација на име Ајрија Р. Војтовска, с. Д. Косоврасти, Дебар. (5717)

Земјоделска здравствена легитимација на име Благо Давчевски, с. Чашка, Т. Велес. (5718)

Здравствена легитимација на име Зекир Азбије, с. Добарце, Тетово. (5719)

Работна книшка бр. 5413 на име Реџеп Мифтари, с. Теарце, Тетово. (5720)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 8904 на име Фејзула Алити, с. Пирок, Тетово. (5721)

Здравствена легитимација на име Ангелина Алексова, с. Рајчани, Кочани. (5723)

Здравствена легитимација бр. 301737 на име Целадина Мејди, с. Радуша, Скопје. (7524)

Здравствена легитимација на име Илија Ненделков, ул. „Илинденска“ I/1, ст. 1, Битола. (7525)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Ленка Николовска, с. Бистрица, Битола. (7526)

Земјоделска здравствена легитимација на име Алија Рубратоски, с. Октиси, Струга. (5727)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Дебар на име Ширет Исни Аголи, ул. „Таса Мартиновска“, Дебар. (5728)

Здравствена легитимација на име Слободан Темов, с. Сирково, Т. Велес. (5729)

Здравствена легитимација на име Зоран Јовановски, ул. „Бл. Леов“ бр. 4, Т. Велес. (5730)

Свидетелство од VIII одделение на име Олга Трајкова, ул. „Кр. Марко“ бр. 2, Т. Велес. (5731)

Работна книшка бр. 1780 на име Марика Јаковска, Гостивар. (5732)

Свидетелство на име Горе Филиповски, с. Здуње, Гостивар. (5733)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „М. Ацев“ — с. Локвица на име Панто Секулоски, с. Црешнево, Македонски Брод. (5734)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Дебар на име Фехми Каја, населба „Венец“, Дебар. (5735)

Здравствена легитимација на име Стоја Младенова Симонова, с. Грљани, Винаца. (5736)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Училиштето „Кирил и Методија“ — с. Цапари на име Паца Пољанчева, с. Цапари, Битола. (5737)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Илија Василевски, с. Лисолај, Битола. (5738)

Свидетелства од I, II и III клас, издадени од Индустриското училиште машински смер — „Р. Р. Ричко“ — Прилеп на име Цане Димчески, с. Обршани, Прилеп. (5739)

Свидетелство од VIII одделение на име Дуна Нешкоска, с. Небрегово, Прилеп. (5740)



# КОНКУРСИ

Врз основа на членот 3 од Правилникот за специјализација на здравствените работници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/60) и согласноста бр. 10-1492 од 13. VI. 1969 година од Републичкиот секретаријат за народно здравје и социјална политика на СРМ — Скопје, Советот на Медицинскиот центар — Прилеп

распишува

## КОНКУРС

за исполнување на работното место

лекар на специјализација по интерни болести. Услови: Кандидатот да има најмалку 3 години работна практика во здравствена установа, да го положи стручниот испит и да знае еден од странските јазици.

Конкурсот е отворен 15 дена, сметано од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Молбите со потребните документи се поднесуваат до Конкурсната комисија при Медицинскиот центар — Прилеп.

Поблиски информации можат да се бараат на телефон број 73-072 Прилеп.

(1431)

## СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

распишува

## КОНКУРС

за избор и преизбор на по еден наставник во постојан работен однос во звањето редовен професор, вонреден професор, виши предавач и доцент по предметите:

- Основи на книговодството; и
- Политичка економија.

За избор и преизбор на по еден асистент во постојан работен однос по предметите:

- Стопанска со демографска статистика и
- Математика за економисти.

Условите за изборот се регулирани со членовите 232, 234 и 235 од Статутот на Факултетот.

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на Факултетот во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Конкурсот останува отворен до пополнување на работните места. (1432)

## СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ЕДИНИЦА „КИСЕЛА ВОДА“ — СКОПЈЕ ПРИ ЗДРАВСТВЕНИОТ ДОМ „КИСЕЛА ВОДА“ — СКОПЈЕ

распишува

## КОНКУРС

за пополнување на работното место:

1. ЛЕКАР ПЕДИЈАТАР — — — — — 1  
Кандидатот треба да има завршено медицински факултет со специјалистички испит по педијатрија. Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на објавувањето.

Молбите со потребната документација да се доставуваат до Управата на Здравствениот дом „Кисела Вода“ — Скопје, населба 11 октомври — барака.

ОД СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ЕДИНИЦА „КИСЕЛА ВОДА“ — СКОПЈЕ

(1435)

Конкурсната комисија при Претпријатието „22 декември“ — Скопје

распишува

## ПОВТОРЕН КОНКУРС

за пополнување на упразнетото работно место — директор на претпријатието

УСЛОВИ:

- да има завршено висока стручна подготовка — економска насока;
- да поминал над 10 години на одговорни раководни работни места;
- да има организациона способност и способност за економско стопанисување.

Молбите со останатите документи предвидени по ОЗРО се доставуваат до комисијата за распишување на конкурс при претпријатието „22 Декември“ — Скопје, ул. „Маршал Тито“ бр. 8 — Скопје.

Конкурсот е отворен 15 дена од објавувањето.

ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА (1433)

Конкурсната комисија за именување на директор на Медицинскиот центар — Прилеп

распишува

## КОНКУРС

за работното место директор на Медицинскиот центар — Прилеп

УСЛОВИ: Завршен медицински, стоматолошки или фармацевтски факултет со над 5 години работна практика и положен стручен испит.

Личниот доход според Правилникот за распределба на личните доходи на работниците на Медицинскиот центар — Прилеп.

Молбите со документите за стручната квалификација, движењето во службата, положен стручен испит, потврда за работниот стаж, уверение дека не е осудуван и дека не е под истрага, таксирани со еден динар таксени марки да се доставуваат до Конкурсната комисија за именување на директор, соба број 75.

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето, а во колку во тој рок не се пријават кандидати, до пополнување на работното место. (1436)

## СОДРЖИНА

Страна

- |      |   |     |
|------|---|-----|
| 326. | Одлука за образување Републички штаб за заштита од елементарни непогоди и други општоопасни настани — — — — —   | 789 |
| 327. | Одлука за образување Комисија за прашања на општественото договарање — — — — —  | 789 |
| 328. | Одлука за доделување средства од Резервниот фонд на Социјалистичка Република Македонија за 1969 година — — — — —  | 789 |
| 329. | Одлука за измена на намената на одделни средства за посебни намени по Републичкиот буџет за 1969 година — — — — —   | 790 |
| 330. | Правилник за начинот на полагањето на правосудниот испит — — — — —  | 790 |
| 331. | Одлука за валоризациониот коефициент за пресметување на основните на осигурување утврдени со договорите за социјално осигурување на лицата кои вршат самостојна дејност — — — — — | 792 |

### Прописи на општинските собранија

- |     |  |     |
|-----|--|-----|
| 55. | Решение за распишување повторни избори за избор на пратеник за Социјално-здравствениот собор на Собранието на СРМ во Изборната единица Струга II — — — — — | 792 |
|-----|--|-----|